

ИМЕТО И ИМОТОТ СЕ НЕДЕЛИВА ЦЕЛИНА

КТ на ККЗ на МЕМ на седницата од 24.2.2008 г. го разгледа текстот "Зборот Македонија" нема да се признава како официјално име", објавен во весникот "Дневник" од 22.2.2008 г., наводно како интегрален текст на документот со предлозите на Нимиц, поврзани со проблемите на Грција со нашето име. Не може да стане збор за интегрален текст ако ги нема предлозите и анексите. Ако се сака да се изјасни народот објавете ги интегрално, што ќе рече сите заедно и целосно. Објавете ги и предлозите на "втората" страна, што ќе рече Република Македонија, бидејќи во "интегралниот текст" ништо не личи на македонско. Во врска со тој проблем на Грција, ја известуваме македонската јавност и сите органи и институции на македонската власт и бараме од нив да ги известат Република Грција и посредникот Нимиц дека нашиот проблем не е името на државата Република Македонија туку одземената земја и имот, одземеното достоинство и неможност да се вратиме на тој имот, како и целоживотниот егзодус на генерации Македонци протерани од грчката власт во текот на целиот дваесетти век. Бараме од ООН, од генералниот секретар Бан Ки Мун, како и од претседателот на Генералното собрание на ООН, д-р Срѓан Керим, ако тоа веќе е желба на оние кои ја делеа Македонија да ја доразделат, но нека не ни го чепкаат името Македонија и Македонци. (Ако веќе не ја зачувуваме земјата, нека ни остане името за светот во неспокојство да продолжи кај некои други жртви да си ги зголемува и остварува своите експанзионистички интереси ако такви има. Ние и така сме, па и ќе останеме Македонци за да ги потсетуваме Грција и светот дека некогаш сме постоеле. Како и Инките, на пример.)

Со сè што може да се сфати и како иронија, бараме од Владата на Република Македонија во агендата за продолжување на разговорите со Грција да ги отвори следните прашања:

Дел 1

1. Бараме промена на Уставот на Република Грција за ради признавање на автономија на Егејскиот дел на Македонија како Автономна Егејска Македонија во составот на Грција, со сите атрибути на политичка автономија и на македонскиот народ во неа, како и на другите народи кои живеат таму, во согласност со меѓународните норми за човекови права и слобода на живот. Бараме признавање на Македонците како народ во Грција и враќање на личните имиња на Македонците и имињата на топонимите, признавање употреба на македонскиот јазик и писмо во Грција, признавање на вероисповест на македонски јазик, образование и култура на македонски јазик. Признавање на државотворност на Македонците во грчката држава, право на отцепување и здружување (со анекс 1 ќе ги објасниме значењата на содржините од т.1);

2. Бараме признавање на дијаспора по било кој основ, и обезбедување право за Македонците од Егејскиот дел на Македонија во било кој дел од светот за слободна комуникација со својата матична татковина Македонија, која ќе функционира како Автономна Егејска Македонија во составот на Грција, вклучувајќи враќање на имотите на претходните сопственици и на нивните наследници (со

анекс 2 ќе ги објасниме содржините на т. 2);

3. Бараме признавање и враќање на државјанството на протераните Македонци, кои сега живеат во Република Македонија или било каде во светот, како и атрибутите од т.1 и 2 и анекс 1 и 2 на овој документ;

4. Бараме примена од страна на Грција на меѓународните норми по сите прашања (со анекс 3 ќе ги објасниме содржините на т. 4).

Дел 2

1. Грција ги измени личните имиња на Македонците и македонските топоними во делот на Егејска Македонија. Сега е на ред името на државата Република Македонија зашто тоа Грција го бара, измена на името на земјата и државата Република Македонија, која како меѓународен правен субјект надвор од неприродните граници на Грција може да ѝ влезе во сонот, за да се заврши приказната со Македонија и Македонците, а ние нели во процесот на транзиција му претставивме на светот "успешна приказна" за Република Македонија, од која Грција многу се воодушеви и возбуди.

Влада на Република Македонија, зарем не ти е јасно! Сега од тебе се бара да го санкционираш тоа што нашите "пријатели" го направиле 1913 година, без наше учество и без наша согласност. Сега од тебе се бара нашата согласност за да се смири совеста на делачите. Немој да прифакаш ништо. Треба да ти е јасно, и без тоа, тие ќе го направат она што го наумиле. Доколку, пак, искрено го сакаат и го очекуваат нашиот вистински став, тогаш одговорете дека оваа држава според последните значења на меѓународните норми за државата, повторно е потврдена како независна држава Република Македонија и нека не прифатат како такви, и со сите наши историски и современи атрибути. Покажавме и направивме по сопствено убедување и по предлог на светските миротворци за народите кои живеат во Македонија тоа што ни една од соседните држави во кои живеат Македонци не сториле ништо. Затоа главата горе и бистро гледај. Доколку сме за НАТО, а сме, и ним им треба (ќе ја објасниме содржината на оваа точка во анекс 4), и тие нема да ја испуштат шансата да не запишат во списокот на земјите со кои ќе се освојува и шири демократијата во светот.

2. Грција нека го измени својот Устав и таму нека утврди како ќе не именува. Нека не вика така како што ѝ е мило, но во Грција не и во Автономна Егејска Македонија. Грција нека не се меша во животот на другите. Другите ќе не именуваат како што тие сакаат да не именуваат и како што не именуваат до сега (во анекс 5 ги набројуваме државите кои не мислат како Грција и за кои ние сме Република Македонија);

3. Влада на Република Македонија, немате право да барате македонскиот народ во Република Македонија да се изјаснува за името Македонија. Бидејќи не е Македонија само Република Македонија. Ние немаме територијални претензии кон грчките матични територии, и никогаш не сме имале. Владата не може да бара ниту да го добие мислењето и гласот на генерациите загинаци за иднината на името, зборот, татковината, мајковината Македонија.

Таа тоа не може да го бара ни да го добие ни од уште неродените поколенија на оние кои денес се вложуваме, гинеме и ќе гинат во име на Македонија.

4. Влада на Република Македонија, не ја предизвикувај судбината, таа е одредена. Не носете сами смртна пресуда за Македонија. Нека го направат тоа други. Ние нема да им помогнеме со тоа што ќе останеме тоа што сме. Со тоа само уште еднаш ќе потврдиме дека сме биле, дека сме, дека нè има, и дека ќе нè има, дури и ако нè снема.

Дел 3

1. Влада на Република Македонија, одговори дека Република Македонија прифаќа да ги продолжи разговорите

врз оваа платформа сè додека не се постигне договор дека ништо не е посвето од тоа да се остане тоа што си. Не може самољубиво да се смени идентитетот. Може да се смени идеологијата и страната која може да ве остави во живот. Но, за живот мора да се избориме сами.

2. Дополнете го овој документ доколку нешто сме пропуштиле. Нема да ви забележиме. Затоа Ве гласавме и Ве избравме.

Координативно тело на ККЗ на МЕМ
координатор Методија Тошевски

ОБРАЌАЊЕ ДО АМБАСАДИТЕ НА САД, ВЕЛИКА БРИТАНИЈА, ФРАНЦИЈА, ГЕРМАНИЈА, ИТАЛИЈА, ЕУ И НАТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Почитуван амбасадор/ке,

Ви се обраќаме со мислење околу долгогодишниот спор меѓу Република Македонија и Грција, околу уставното име на нашата држава, кој кулминираше и ја достигна критичната точка токму овие денови.

Почитувани, во овие судбоносни моменти за нашата земја, ние македонските историчари се чувствуваме повикани да застанеме на браникот на единствената света вистина, која го одржа македонскиот народ низ тешките премрежија на минатите децении и векови - Македонија. Во интерес на правдата, дозволете ни да Ви ги предочиме фактите на историјата, кои се на страна на Република Македонија и нејзините долгогодишни напори да се избори за зачувување на уставното име.

Екселенции, човековата историја досега не памети таков преседан кога една држава и народ се обидуваат да му го одземат правото на друг народ да се нарекува согласно неговите национални чувства. Денес, во услови кога целата човечка цивилизација се стреми кон општ прогрес и напредок во сите сфери на живеењето, нашиот јужен сосед Грција, со својата ирационална политика се обидува да нè потсети на XIX век и на сеништата на балканските национализми, кои доведоа до неколку големи крвопролевања, во кои најмногу настрада нашата татковина Македонија. Спорот со Грција околу нашето вековно име Македонија има многу подлабоки историски корени кои пошироката светска јавност малку ги познава. Затоа, почитувани, дозволете ни да ви посочиме некои аргументи кои ќе Ви ги предочат оправданите барања на

Република Македонија да го зачува своето уставно име.

Уште кон крајот на XIX и на почетокот на XX век Македонците, кои сега се наоѓаат во делот од Македонија кој се наоѓа во рамките на Република Грција, беа подложени на жестока пропаганда и на асимилаторска политика на тогашната грчка власт и црква. Вооружени грчки андартски чети крстареа низ Македонија и со употреба на сила се обидуваа да му всадат вештачка грчка национална свест на македонскиот народ. По Илинденското востание од 1903 година, кое имаше македонска државно-правна платформа, се засилија пропагандите на балканските држави на целата етногеографска територија на Македонија, поради стравот од формирање посебна независна македонска држава. Откако увиде дека нема успех во асимилаторско-денационализаторските планови преку црквата, грчката власт се обиде да ја прикаже борбата за ослободување на Македонија од турска власт како "своја македонска борба", со што сè повеќе се потенцираше наводното грчко историско право врз името Македонија. Дури и во тие моменти кога македонското прашање беше балканскиот гордиев јазол, а Македонија беше разјадена од плановите на балканските монархии за нејзина поделба, организираното македонско национално ослободително движење не се двоумеше во својата борба и цели - создавање независна држава Македонија. Ниту една македонска ослободителна организација немаше друго име за државната творба на македонскиот народ, освен Македонија.

По Балканските војни и по Букурешкиот мировен договор од 1913 година не се прифатија барањата на ма-

кедонскиот народ за создавање македонска држава и најголем дел од етногеографската територија на Македонија потпадна под грчка власт. Во такви услови македонскиот народ во грчкиот дел на Македонија беше подложен на еден бескрупулозен терор и етничко чистење. Карнегиевата комисија, која беше формирана од тогашната меѓународна јавност, сведочеше за убиствата, теророт и прогонувањето на илјадници Македонци од нивните вековни огништа. Градовите Серес, Кукуш ги снеса од лицето на земјата, а "цивилизираната" грчка војска внимателно ги уништуваше сите македонски национални и културни белези за да го докаже "грчкиот" карактер на Македонија.

По Грчко-турската војна во 1923 година, тогашните грчки власти се обидоа поразот да го ублажат со нов бран етничко чистење на Македонците од "Грчка Македонија", кога Европа и светот немо гледаа на уште еден преседан во меѓународните односи - размена на население на етничка и верска основа. Делот од Македонија под грчка власт стана предмет на "македонската политика" на Атина, така што во него беа населени околу 640.000 колонисти од Мала Азија и Кафказието. Така, грчката држава го дозаврши етничкото чистење на Македонците и овој дел од Македонија го насели со немакедонско население. Во таа шовинистичка еуфорија, сепак една политичка партија во грчкото политичко милје-КПГ се залагаше за создавање независна македонска држава и правеше дистинкција меѓу македонскиот и грчкиот народ. Тогашната меѓународна јавност сепак успеа да најде сили и преку Друштвото на народите ѝ наложи на грчката држава да престане со денационализаторската политика во Македонија под грчка власт. За потребите на македонските деца, под силен меѓународен притисок, грчката Влада во 1925 година издаде учебник кој беше напишан на македонски јазик, со што де факто официјална Атина го призна националниот карактер на Македонија и македонското прашање.

Во текот на Втората светска војна, од страна на грчката емигрантска Влада, повторно беше направен обид за политизација на името Македонија, кога таа како услов за соработка, ги услови антифашистичките сили во Грција да им откажат соработка на македонските организации во "грчка Македонија", кои како ослободителна платформа го имаа создавањето македонска национална држава. Државната грчка стратегија околу присвојувањето на името Македонија и давањето географско значење на него, продолжи и за време на крвавата Граѓанска војна во периодот од 1946 до 1949 година. Официјалната грчка историографија и денес се обидува да ѝ даде идеолошки белег на војната и покрај тоа што неспорен е фактот дека една третина од борците на левичарската герилска војска беа и се декларираа како Македонци по националност и ба-

раа присоединување кон новоформираната македонска држава во рамките на федерална Југославија или најмалку национална рамноправност на делот од македонскиот народ, кој се наоѓаше во рамките на грчката држава. Драматичниот крај на грчката граѓанска војна ја означи и последната етапа од проектот - етничко чистење на "Грчка Македонија", кога под изговор дека се прогонуваат политичките неистомисленици-комунисти, беа истерани десетици илјади Македонци од нивните вековни огништа. Како последица на тоа, само во денешна Република Македонија живеат околу 300.000 луѓе, кои потекнуваат од делот од Македонија под грчка власт, а по националност се декларираат дека се Македонци.

Екселенции, ова се само дел од низата факти кои сакаме да Ви ги презентираме за да Ве увериме во исправноста на барањата на македонската јавност за да си го задржиме нашето вековно име - Македонија. Но, почитувани амбасадори, со ова сакаме и да Ви предочиме дека беспредметни и неосновани се грчките тврдења за некакви наводни територијални претензии на Република Македонија кон Грција. Ние сме свесни за илјадниците жртви кои македонскиот народ ги даде за негово ослободување и за остварување на вековниот сон - создавање самостојна македонска држава. Македонската историографија не сака да поттикнува ревизионистичка политика кон своите соседи и затоа ги повикува и своите колеги, особено во Грција да ги остават нерешените прашања да бидат тема за некоја меѓународна историска конференција на која историчарите, а не политичарите, ќе го имаат главниот збор. Исто така, сакаме да Ве увериме дека, ние како македонски историчари со силата на перото и аргументите, без употреба на јазикот на омразата, ќе ги браниме македонските национални интереси на нашата земја Република Македонија.

Согласно ова, почитувани амбасадори, Ве повикуваме и апелираме до Вас и до владите на Вашите држави, искрено пред меѓународната јавност да се заложите за праведно решавање на македонско-грчкиот спор и да ја поддржите нашата држава во нејзината праведна борба за задржување на своето уставно име - Република Македонија. Со потврдувањето на нашето вековно и библско име и со поддршката за влегување на Република Македонија во евроатлантските структури, Вие ќе го потврдите искреното пријателство кое македонскиот народ го чувствува кон Вас и кон Вашата држава. Ви благодариме.

Здружение на наставниците по историја во Република Македонија



ADNAN REISEN
STUTT GART

Freiburg
Offenburg
Karlsruhe
Stuttgart
Ulm
Augsburg
München
Kumanovo
Skopje
Gostivar
KIČEVO
Struga
Prilep
Ohrid
Bitola

Adnan Reisen
Büro Kičevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA



Informacii
od 900 do 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTT GART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH